



Асоцијација на квалификуван дигитален сертификат

За да може да се користи квалификуван дигитален сертификат за дигитално потпишување на барањата на портал, потребно е да се направи асоцијација на сертификатот со профилот на најавениот корисник.

За да проверите кој квалификуван дигитален сертификат е асоциран со Вашиот профил, потребно е да кликнете на ставката „Сертификат“ во паѓачкото мени кое се прикажува по клик на иконата десно од Вашата email адреса.



Доколку сеуште немате асоцирано квалификуван дигитален сертификат, ќе Ви се прикаже следниот прозорец:



За да започнете со процесот на асоцирање на квалификуван дигитален сертификат кликнете на иконата со изглед на молив. Ќе ви се прикаже нов прозорец со листа на квалификувани дигитални сертификати кои се инсталирани и достапни на Вашиот компјутер.

ЛИСТА НА СЕРТИФИКАТИ				
Име	Издавач	Важи од	Важи до	
Име10 Презиме10	CN=I[redacted]: Qualified Certificate Services OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=[redacted] Trust Network, O=I[redacted] Skopje, C=MK	26.11.2015	26.11.2018	ИЗБЕРИ
[redacted]	CN=I[redacted] Root CA New, DC=f[redacted], DC=local	01.02.2018	01.02.2019	ИЗБЕРИ
[redacted]	CN=I[redacted] Root CA New, DC=f[redacted], DC=local	01.02.2018	01.02.2020	ИЗБЕРИ
[redacted]	CN=I[redacted] Root CA New, DC=f[redacted], DC=local	01.02.2018	01.02.2019	ИЗБЕРИ
[redacted]	CN=I[redacted] Root CA New, DC=f[redacted], DC=local	01.02.2018	01.02.2019	ИЗБЕРИ

ЗАТВОРИ

Кликнете на копчето „ИЗБЕРИ“ за да го изберете квалификуваниот дигитален сертификат кој сакате да го асоцирате со Вашиот кориснички профил. Внесете го пинот од избраниот сертификат за да го потпишете барањето за асоцијација. Доколку е се во ред, ќе Ви се прикаже следниот прозорец со информација за асоцираниот сертификат.

СЕРТИФИКАТ

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРТИФИКАТ

Издавач: CN=I[redacted] Root CA New, DC=f[redacted], DC=local

Важи од: 01.02.2018 **Важи до:** 01.02.2019

Во процесот на работа на портал потребно е да поседувате дигитален сертификат за дигитално потпишување. Истиот може да го асоцирате погоре.

ЗАТВОРИ